



Станислав ПЕТКОВСКИ

ДАЛИ МОРА ДА УМРЕ КРАВАТА НА СОСЕДОТ?

Првиот дел од објаснувањето дека ние Македонците имаме синдром за самоуништување преку "да му умре кравата на соседот", го анализирав пред два броја, или во првиот дел од трите. Ова е вториот дел.

Ваков синдром има речиси кај сите припадници на сите народи. Едноставно кажано, ова се нарекува ЗАВИСТ. Но, тврдењето дека само ние тоа го имаме, е интелектуална обработка на недостаток на идеи и РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА на сопствената неспособност за еманципација на еден народ. Вака, тој народот, си ги рационализира своите неуспешни потфати, војни, референдуми, деловни и други проекти, обвинувајќи го тој другиот до себе, дека тој, ДРУГИОТ, а не тој, придонел за неговиот пораз. Кога би погледнале наназад, излегува дека од осамостојувањето на Македонија, Македонците во сопствената држава доживуваат само ПОРАЗИ, нема победа. Ако не ја сметаме победата и европската титула на КОМЕТАЛ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, што е спортска победа, ние друга победа немаме. Народот живее уште понесигурно, во сопствената држава ги губи своите права и како ВРВ НА ЦИНИЗМОТ, прогласен е како ЗАГРОЗУВАЧ НА ПРАВАТА НА ДРУГИТЕ НАРОДИ ВО ДРЖАВАВА. Не знам како изгледа на други места, но во Македонија, единствено Македонецот е загрозен како мнозински народ, се третира како малцинство. Нормално е дека ваква слика не е пријатна за нашите луѓе. Нормално е дека оние кои го водат и кои се негови припадници, не му донеле НИТУ ЕДНА ПОБЕДА, а го убедуваат, него народот, дека е на добар пат. Нормално е тогаш да се прибегне во ПОТРАГА по ваков вид СИНДРОМ, во потрага на НЕПРИЈАТЕЛОТ ВЕДНАШ ДО СЕБЕ, а на тој начин ќе ги објасни работите и ќе

придонесе за колективен заклучок: "НЕ БЕ, НЕ НЌ БИВА!" А патриотизмот? Љубовта кон својот народ? Зарем ја нема? И ... доколку свој за својот мисли дека тој другиот, или тој првиот, или било кој сака нешто негово да му умре, до каде е патриотизмот во нашава држава? До каде е патриотското чувство на Македонецот? Дали е тоа сегментирано до ниво на локално, од каде што нема враќање? Како можеме да го мериме патриотизмот? Патриотизмот не загрозува друга нација. Кај нас нè "учат" дека патриотизмот на Македонецот е национализам. Кога и да излезе некој со патриотска изјава, го третираат како националист, будала или, пак, како човек од минатото кој не е за ЕВРОПА, автоматски не е за НАТО, автоматски ... да си седи и да си ... КУТИ!

Ќе прикажам неколку тврдења низ кои може да се види патриотизмот на еден народ:

1. ПОДГОТВЕНОСТ ДА СЕ ЖРТВУВА ЗА СВОЈОТ НАРОД - **Најсилна:** Оваа подготвеност оди од чин на самоубиство за интересите на својот народ, независно од оправданоста на идеологијата која тоа го направила. Значи, од фанатизам и церемонијално самоуништување, како израз на најсилен патриотски чин. **Незначително послаб:** преку борба, или војна за интересите на својот народ, во која може да биде повреден или да погине. Потоа, со декларации за својот народ, лобирање, застапување и влијание, па сè до благо "мрчење" и незадоволство, искажано во тесни другарски кругови, семејство, или на некакви манифестации (политички или спортски). **Најслаб** патриотизам, или апатриотизмот е игнорирање на потребите на својот народ, доминација на сопствениот интерес, подсмешлив однос кон потребите на својот народ и воопшто, било какво апатично помирливо гледање на активностите кои го упропастуваат народот.

2. ПОДГОТВЕНОСТ ТУЃОТО ДА

СЕ ПРИФАТИ КАКО ПОДОБРО, НАСПРОТИ СВОЕТО - **Најслабо:** Низ активности кои ги игнорираат сопствените потенцијали, а глорифицираат постапки на другите низ: "абе, тие можат, кај ние можеме еее...", или, пак, без поговор прифаќање обуки и предавања од стручњаци за "БОЈЛЕР" и "ТОПЛА ВОДА", а уште повеќе, тоа да се плати дебело и плус да се фали. Тука оди и потребата својот народ да го прикажеш како прост и примитивен во однос на друг. Или за да се прикажеш себе способен го критикуваш сопствениот народ, а себе како негов изданоќ се прикажуваш како редок исклучок.

3. ПОДГОТВЕНОСТ НАРОДОТ ДА ГО КАЗНИ ПРИПАДНИКОТ НА СВОЈОТ НАРОД, ДОКОЛУ МУ НАШТЕТУВА, ИЛИ КОАЛИЦИРА СО НЕГОВИТЕ НЕПРИЈАТЕЛИ - **Најсилно:** Ваквите казни оделе од егзекуции (повеќето идеолошки и неоправдани) до наштетување на угледот и имотот, па сè до бојкотот на таквиот припадник. **Најслабо:** Но, доколку оној, кој работи против интересите на својот народ и тоа од позиција на моќ, а тие припадници, дури и му се "улизуваат", по прво препознавајќи ја моќта наспроти колективната штета, таму има недостаток на патриотизам, или љубов кон сопствениот народ.

4. ПОТРЕБА ЗА СОПСТВЕНИОТ НАРОД ДА НАПРАВИШ КРЕАТИВНО ДЕЛО И ДА МУ ПРАВИШ МОЌНИ ПРИЈАТЕЛИ - **Најсилно:** тоа може да биде уметничко, спортско, културолошко дело. Може да се заложува кај другите нации за презентација на сопствените вредности и достигнувања на народот, а да не зборува за недостатоци и неуспеси. **Најслабо:** Потоа, потребата народните богатства да ги уништува, или да ги препушта на заборот. А како врв на апатриотизмот, уништувањето на сопствените вредности, дела, цркви и друго да се игнорира.

Каде сме ние?

Крај на вториот од трите дела. ●